

Државната комисија за жалби по јавни набавки врз основа на член 130 од Законот за јавните набавки („Службен весник на Република Македонија“ бр.24/2019), одлучувајќи по жалбата на жалителот „ЕНЕРЏИ МЕИНТЕНЕНС СОЛУШНС“ ДОО Скопје, изјавена против Одлуката за избор на најповолна понуда од 05.10.2020 година, донесена по огласот за јавна набавка од мала вредност бр.12818/2020 за набавка на услуги – испитување на громобранска инсталација, заземјување и високонапонски изолациони средства на договорниот орган Јавно сообраќајно претпријатие Скопје, врз основа на член 160 став (1) точка 1 и став (2), (3), (4) и (5) и член 166 став 7 од Законот за јавните набавки („Службен весник на Република Македонија“ бр.24/2019), на 57-та Седница одржана на ден 21.10.2020 година го донесе следниот:

ЗАКЛУЧОК

1. СЕ ЗАПИРА постапката по жалбата на жалителот „ЕНЕРЏИ МЕИНТЕНЕНС СОЛУШНС ЕМС“ ДОО Скопје, изјавена против Одлуката за избор на најповолна понуда од 05.10.2020 година, донесена по огласот за јавна набавка од мала вредност бр.12818/2020 за набавка на услуги – испитување на громобранска инсталација, заземјување и високонапонски изолациони средства на договорниот орган Јавно сообраќајно претпријатие Скопје.

2. Се задолжува договорниот орган на жалителот да му ги надомести трошоците на жалбената постапка во висина од 250,00 денари на име административна такса и надомест за водење на постапка во висина од 3.100,00 денари **во рок од 15 дена од денот на приемот на решението.**

3. Заклучокот на Државната комисија за жалби по јавни набавки **е конечен по извршената достава.**

Образложение

Договорниот орган, спровел постапка за јавна набавка по огласот за јавна набавка од мала вредност бр.12818/2020 за набавка на услуги – испитување на громобранска инсталација, заземјување и високонапонски изолациони средства и донел Одлука за избор на најповолна понуда од 05.10.2020 година.

Незадоволен од Одлуката за избор на најповолна понуда од 05.10.2020 година, жалба до Државната комисија за жалби по јавни набавки поднесе економскиот оператор „ЕНЕРЏИ МЕИНТЕНЕНС СОЛУШНС ЕМС“ ДОО Скопје.

Во одговорот на жалба договорниот орган наведува дека жалбените наводи се основани. Договорниот орган утврдил дека тендерската документација содржи битни пропусти и недостатоци и донел Одлука за поништување на постапката од 15.10.2020 година.

Оттука, Државната комисија разгледувајќи ги доказите кои се дел од досието на постапката на ЕСЈН, постапи согласно член 160 став (1) точка 1 од Законот за јавните набавки во кој е наведено: „(1) Државната комисија во жалбената постапка може да: 1. ја запре жалбената постапка“.

Согласно член 166 став (7) од Законот за јавни набавки: „(7) Во случај на целосно усвојување на жалбата, договорниот орган е должен на подносителот на жалбата да му ги надомести оправданите трошоци за постапката.“.

Упатство за правно средство: Согласно член 170 од Законот за јавните набавки и член 26 од Законот за управните спорови, против овој заклучок незадоволната странка може да поднесе тужба до Управниот суд во рок од 30 од денот на приемот на заклучокот.

Бр.09-921/6
21.10.2020 год.
С к о п ј е

**ПРЕТСЕДАТЕЛ,
Кирил Каранфилов**

Доставено до:
- Архива,
- „ЕНЕРЏИ МЕИНТЕНЕНС СОЛУШНС ЕМС“ ДОО Скопје
- Јавно сообраќајно претпријатие Скопје